

Нова генерација алерготестови

Зошто тест преку крв во Авицена Лабораторија?

1. Лесно

Тестирањето е лесно и едноставно за изведба и се прави со само едно земање крв (венска или капиларна).

2. Точно и прецизно

- ▶ Целосно квантитативни резултати во кои точно се прикажува интензитетот на алергиската реакција, за секој алерген посебно.
- ▶ Резултатите директно укажуваат на тоа дали се работи за алергија или не, и точно го идентификуваат предизвикувачот на алергиската реакција.
- ▶ Единствени алерготестови на пазарот со стандардна крива калибрирана согласно стандардот на СЗО „2nd WHO IRP 75/502 for human IgE“.

3. Безбедно

При тестирање преку крвта нема внесување алергени, со што се избегнува ризикот од појава на лажно позитивни резултати или анафилактичен шок.

4. Погодно за секоја возраст

Тестовите се прават на секоја возраст, кај мали деца и возрасни, без потреба од претходна подготовка и прекин на тековната терапија.

5. Нема потреба од прекин на терапијата

За изведување на овие тестови, нема потреба од прекинување на тековната терапија (антихистаминска или друга терапија).

ДАЛИ РЕЗУЛТАТОТ Е ТОЧЕН?

При тестирањето се користи посебен реагенс RIDA® CCD INHIBITOR, кој ги блокира антителата кои се одговорни за лажно позитивни резултати.

Добиениот резултат е точен, прецизен и веродостоен на вистинското случување во организмот.

ЛОКАЦИЈА 1



НАСЕЛБА ТАФТАЛИЦЕ

Бул. „8-ми Септември“ бр. 2, лок. 1, 1000 Скопје
email: lab@avicenalab.com.mk

ЛОКАЦИЈА 2



НАСЕЛБА АЕРОДРОМ

Бул. „Јане Сандански“ бр. 48, 1000 Скопје
email: lab2@avicenalab.com.mk

ЛОКАЦИЈА 3



ТЕТОВО

Ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, 1200 Тетово
email: labtetovo@avicenalab.com.mk

ЛОКАЦИЈА 4



НАСЕЛБА КИСЕЛА ВОДА

Ул. „Мариовска“ бр.2-А, 1000 Скопје
email: lab4@avicenalab.com.mk



Контакт Центар: 02 3179 001



АЛЕРГИИ

МНОГУ ПРИЧИНИ – ЕДНО РЕШЕНИЕ

Најсовремени квантитативни алерготестови преку крв.

Дознајте ја вистинската причина за вашата алергија!

КОМБИНИРАН алергиски панел:	ИНХАЛАТОРЕН алергиски панел:	НУТРИТИВЕН алергиски панел:
• Derm. Pteronyssinus • Derm.Farinae • Евла • Бреза • Леска • Мешани треви • 'Рж (полен) • Пелин • Тегавец • Мачка • Куче • Коњ • Alternaria Alternata • Белка од јајце • Млеко • Кикирики • Лешници • Моркови • Пченично брашно • Соини зрна	• Derm. Pteronyssinus • Derm.Farinae • Евла • Бреза • Леска • Даб • Мешани треви • 'Рж (полен) • Пелин • Тегавец (полен) • Мачка • Куче • Коњ • Морско прасе • Хрчак • Зајак • Penicillium notatum • Cladosporium herbarum • Aspergillus fumigatus • Alternaria alternata	• Лешници • Кикирики • Ореви • Бадеми • Млеко • Белка од јајце • Жолчка од јајце • Казеин • Компиири • Целер • Моркови • Домати • Бакалар (риба) • Морски рак (краба) • Портокали • Јаболка • Пченично брашно • 'Ржано брашно • Семки од сусам • Соини зрна



ПЕДИЈАТРИСКИ алергиски панел:	1НУВЕН (КОМБИНИРАН) алергиски панел, посебно креиран за нашето поднебје:	ЗУУ (НУТРИТИВЕН) алергиски панел, посебно креиран за нашето поднебје:
----------------------------------	---	--

• Derm. Pteronyssinus • Derm.Farinae • Бреза • Мешани треви • Мачка • Куче • Alternaria Alternata • Млеко • α-Lactalbumin • β-Lactoglobulin • Казеин • Белка од јајце • Жолчка од јајце • Говедски серум албумин • Соини зрна • Моркови • Компиири • Пченично брашно • Лешници • Кикирики	• Мачка • Коњ • Крава • Куче • Гуска (пердуви) • Патка (пердуви) • Домашна прашина • Златица (коров) • Бршлен • Ран полен од дрва • Доцен полен од дрва • Багрем • Овес (зоб) • Пченица • Латекс • Сончоглед • Убод од пчела • Убод од оса • Бубашваба • Мравја киселина	• Јајце • Млеко/млеко во прав/казеин • Пченично/овесно /оризово/соино брашно • Овесно брашно • Пченкарно брашно • Какао • Глутен • Домат • Лимон • Портокал • Јагоди • Кикирики • Соја протеин • Ореви/лешници /бадеми • Говедско месо • Свинско месо • Пилешко месо • Морски рак (краба) • Мали ракчиња (shrimp) • Туна/лосос/ бакалар/школки /мали ракчиња
--	---	---



ДАЛИ ПРИЧИНАТА ЗА ВАШИТЕ СИМПТОМИ Е АЛЕРГИСКА РЕАКЦИЈА?

Кога се работи за алергија, идентификацијата на причинителот е клучна за понатамошниот третман на пациентот.

ГОТОВИ ПАНЕЛИ – СЕКОЈ ПО 20 АЛЕРГЕНИ: ИНХАЛАТОРНИ, НУТРИТИВНИ, ПЕДИЈАТРИСКИ, КОМБИНИРАНИ ЗА НАШЕТО ПОДНЕБЈЕ.



ЗОШТО ДА СЕ НАПРАВИ АЛЕРГОТЕСТ?

1. Да се потврди/исклучи алергија.

Многумина се сомневаат дека нивните симптоми укажуваат на одредена алергија. Со тест преку крвта ќе ги потврдите или ќе ги отфрлите сите ваши сомнежи.

2. Да се избегне непотребен или неефикасен третман со лекови.

Инфекција или алергија? Со тестирање преку крвта, ќе се открие причината за симптомите и ќе се избегне непотребно внесување на лекови во организмот.

3. Чувствителноста кон алергените се менува во текот на животот.

Тестирање за алергии еднаш во текот на животот не е доволно. Понекогаш симптомите исчезнуваат, понекогаш се влошуваат. Со редовно тестирање се подобрува здравјето и квалитетот на вашиот живот.